

Службен весник

на Република Македонија

Број 48

19 март 2018, понеделник

година LXXIV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
918. Уредба за методологија за распределба на наменски дотации за плати и додатоци на плати за вработените во територијалните противпожарни единици за 2018 година.....	3	922. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена А1-домување во станбени куќи КО Три Чешми - вон г.р. Општина Штип.....	4
919. Одлука за распишување Оглас за именување државен правобранител на Република Македонија.....	3	923. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на заеднички железнички граничен премин со придружни содржини Табановце помеѓу Република Македонија и Република Србија КО Табановце, Општина Куманово.....	4
920. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Б2-големи трговски единици (продажен салон) КО Дебреше, Општина Гостивар.....	3	924. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за берзанско работење АГРО – БЕРЗА Скопје за 2018 година.....	5
921. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г2-лесна и загадувачка индустрија КО Тетово - вон - г.р., Општина Тетово.....	4	925. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Јавното претпријатие „Македонијат“ - Скопје.....	5

	Стр.		Стр.
926. Одлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минерална сировина – варовник на локалитетот „с.Климештани“, Општина Дебарца и Општина Струга.....	5	940. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г4-стоваришта КО Ракотинци Општина Сопиште.....	12
927. Одлука за определување на непосреден купувач и вредност на објекти.....	6	941. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за детални геолошки истражувања..	12
928. Одлука за определување на непосреден купувач и вредност на објекти.....	7	942. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – песок и чакал на Друштвото за производство, транспорт, промет и услуги Еуро-бетон ДОО-ЕЛ извоз-увоз с.Град Делчево на локалитетот „Дуните“ с.Тработи-виште, Општина Делчево.....	12
929. Одлука за едностран раскин на договорот за давање концесија на риби за организирање на рекреативен риболов со бр. 42-8258/1 од 29.9.2014 година на Риболовниот ревер „Вардар 3“.....	7	943. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – минерална вода на Друштвото за производство, трговија и услуги Л&Л ЦОМПАНИ ДОО Гостивар на локалитетот „с.Речане“, Општина Гостивар.....	13
930. Одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Доне Божинов“ - Пробиштип.....	7	944. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – подземна вода на Друштвото за производство и трговија на друга флаширана вода од извори МЛ-Гари ДОО експорт-импорт Скопје на локалитетот „Звинчица“ с.Гари, Општина Дебар.....	14
931. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Средното општинско училиште „Кочо Рацин“ - Свети Николе.....	8	945. Решение за именување членови на Советот на Националната инфраструктура на просторни податоци.....	14
932. Одлука за доделување на концесија за експлоатација за изградба на Експресен пат А3, делница Штип-Кочани, дел 1 од 0+000-км 14+300 на минерална сировина – песок и чакал на Јавното претпријатие за државни патишта на локалитетот „Крупиште“, Општина Карбинци.....	8	946. Програма за изменување на Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2018 година.....	15
933. Одлука за доделување на концесија за експлоатација за потребите за изградба на експресен пат А3, делница Штип – Кочани, дел 1 од км 0+000 – км 14+300 на минерална сировина – базалт на Јавното претпријатие за државни патишта на локалитетот „Ежево брдо“, Општина Карбинци.....	9	947. Програма за персонална асистенција на лица со попреченост за 2018 година.....	15
934. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Министерството за труд и социјална политика.....	9	948. Програма за изменување и дополнување на Програмата за едукација на лекари и медицински персонал и за кофинансирање на специјализација, односно супспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени за 2018 година.....	17
935. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Министерството за труд и социјална политика.....	10	949. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за публичките услови, критериумите и начинот на остварување на правото на партиципација во трошоците за згрижување, воспитување, одмор и рекреација на деца во јавните установи за деца.....	17
936. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавна установа меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје.....	10	950. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	18
937. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавна установа меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје.....	11	Огласен дел.....	1-124
938. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавна установа завод за рехабилитација на деца и младинци – Скопје.....	11		
939. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавна установа завод за рехабилитација на деца и младинци – Скопје.....	11		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
918.

Врз основа на член 50, став 1 од Законот за пожарникарството („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/04, 81/07, 55/13, 158/14, 193/15 и 39/16) и член 10 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 192/15), а во врска со член 44 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа и член 22 став 1 точка 11 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.3.2018 година, донесе

УРЕДБА
ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НА-
МЕНСКИ ДОТАЦИИ ЗА ПЛАТИ И ДОДАТОЦИ
НА ПЛАТИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ТЕРИТОРИ-
ЈАЛНИТЕ ПРОТИВПОЖАРНИ ЕДИНИЦИ ЗА 2018
ГОДИНА

Член 1

Со оваа уредба се пропишува методологијата за распределба на наменски дотации за плати и додатоци на плати за вработените во територијалните противпожарни единици (во натамошниот текст: ТППЕ) за 2018 година, по општини.

Член 2

Средствата за плати и додатоци на плати за вработените во ТППЕ се утврдуваат во Буџетот на Република Македонија за 2018 година, во раздел 06001 – Министерство за внатрешни работи, Програма А – Децентрализација, Потпрограма А2 – Пренесување на надлежности на единиците на локалната самоуправа.

Член 3

Средствата од членот 2 од оваа уредба се распределуваат по општини, согласно следните критериуми:

- број на вработени во ТППЕ согласно бројот на склучени спогодби за преземање во надлежност на Градот Скопје и општините и
- износ на основни плати и додатоци на плати по вработен во ТППЕ, согласно закон.

Член 4

Распределбата на средствата од членот 2 од оваа уредба по општини, се врши преку Министерството за внатрешни работи.

Член 5

Остатокот од средствата по исплатени плати и додатоци на плати за вработените во ТППЕ на месечно ниво, се пренесува во наредниот месец.

Член 6

Остатокот од средствата по исплатени плати и додатоци на плати за вработените во ТППЕ на 31.12.2018 година, Министерството за финансии го враќа во Буџетот на Република Македонија.

Член 7

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-2322/1
13 март 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

919.

Врз основа на член 19 и член 20, став 1 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/2007 и 104/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 13 март 2018 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ
ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

1. Се огласува именување на државен правобранител на Република Македонија.

2. За државен правобранител на Република Македонија, може да биде именувано лице кое ги исполнува следниве услови:

- да е државјанин на Република Македонија,
- да е дипломиран правник со работно искуство на правни работи најмалку осум години по положен правосуден испит и
- да ужива углед за вршење на функцијата.

3. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите предвидени во член 20, став 1 од Законот за државното правобранителство пријавата со потребните документи во оригинал или копија заверена на нотар, да ги поднесат до архивата на Владата на Република Македонија, или по пошта на адреса: Влада на Република Македонија Бул. „Илинден“ бр.2, 1000 Скопје со назнака: „За Оглас за именување државен правобранител на Република Македонија“, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ и во дневните весници „Слободен печат“, „Нова Македонија“ и „Коха“.

4. Оваа одлука ќе се објави во: „Службен весник на Република Македонија“ и во дневните весници „Слободен печат“, „Нова Македонија“ и „Коха“.

Бр. 24-3153/1
13 март 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

920.

Врз основа на член 49-а, став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.3.2018 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Б2-ГО-
ЛЕМИ ТРГОВСКИ ЕДИНИЦИ (ПРОДАЖЕН САЛОН)
КО ДЕБРЕШЕ, ОПШТИНА ГОСТИВАР

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Б2-големи трговски единици (продажен салон) КО Дебреше, Општина Гостивар.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 2379 м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
485/1	Дебреше	Под Цаде	ливада	3
485/2	Дебреше	Под Цаде	ливада	3
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				4300 м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-732/1
13 март 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

921.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.3.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО ТЕТОВО - ВОН - Г.Р., ОПШТИНА ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Тетово-вон- г.р., Општина Тетово.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
7702/3	Тетово-вон-г.р.	Клуково	нива	4
7702/4	Тетово-вон-г.р.	Клуково	нива	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				3497 м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-746/1
13 март 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

922.

Врз основа на член 49-а, став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана 13.3.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А1-ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУКИ КО ТРИ ЧЕШМИ - ВОН Г.Р. ОПШТИНА ШТИП

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена А1-домување во станбени куки КО Три чешми-вон г.р., Општина Штип.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 46664 м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
246-дел	Три чешми-вон г.р.	Широко Поле	лозје	1
244-дел	Три чешми-вон г.р.	Широко Поле	лозје	1
248/1-дел	Три чешми-вон г.р.	Широко Поле	лозје	2
256	Три чешми-вон г.р.	Широко Поле	лозје	1
254/1	Три чешми-вон г.р.	Широко Поле	лозје	2
258-дел	Три чешми-вон г.р.	Широко Поле	лозје	1
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				52000 м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-910/1
13 март 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

923.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.3.2018 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДРЖАВНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ЗАЕДНИЧКИ ЖЕЛЕЗНИЧКИ ГРАНИЧЕН ПРЕМИН СО ПРИДРУЖНИ СОДРЖИНИ ТАБАНОВЦЕ ПОМЕГУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА СРБИЈА КО ТАБАНОВЦЕ, ОПШТИНА КУМАНОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на заеднички железнички граничен премин со придружни содржини Табановце помеѓу Република Македонија и Република Србија КО Табановце, Општина Куманово.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 3169 м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1147-дел	Табановце	Сланиште	пасиште	2
1151-дел	Табановце	Сланиште	пасиште	2
Вкупна површина на земјиштето во плански опфат:				17237,41м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-913/1
13 март 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

924.

Врз основа на член 11, точка 6 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.3.2018 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ АГРО – БЕРЗА СКОПЈЕ ЗА 2018 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за берзанско работење АГРО – БЕРЗА Скопје за 2018 година, бр.0202-96/2 од 6.3.2018 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 6.3.2018 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-1349/1
13 март 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

925.

Врз основа на член 9-а, став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр.84/08, 35/11, 84/12 и 43/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.3.2018 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОТСАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „МАКЕДОНИЈАПАТ“ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Јавното претпријатие „Македонијапат“ – Скопје и тоа:

- Еуродизел БС гориво 100.000 литри
- Екстра лесно масло ЕЛ-1 100.000 литри

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапуваат на Јавното претпријатие „Македонијапат“ – Скопје за извршување на основните работи од тековно, инвестиционо и зимско одржување на патишта, планирани со Годишната програма за одржување и заштита на државните патишта за 2018 година, со Јавното претпријатие за државни патишта.

Член 2

Трошоците за испорака односно транспортните и манипулативните трошоци за преземање на отстапени нафтени деривати од член 1 на оваа одлука, паѓаат на товар на Јавното претпријатие „Македонијапат“ – Скопје.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-1538/1
13 март 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

926.

Врз основа на член 50 став (3) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.3.2018 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С.КЛИМЕШТАНИ“, ОПШТИНА ДЕБАРЦА И ОПШТИНА СТРУГА

1. Со оваа одлука концесијата за експлоатација на минерална сировина – варовник на локалитетот „с.Климештани“, Општина Дебарца и Општина Струга, доделена со Договор за концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник на локалитетот „с.Климештани“.

тани”, Општина Дебарца и Општина Струга бр.24-5702/1 од 13.11.2014 година на Друштво за производство, градежништво и трговија ЛОТЕ Охрид ДООЕЛ престанува да важи заради отворање на стечајна постапка над концесионерот со Решение Ст. бр. 18/16 од 8.2.2017 година, донесено од страна на Основниот суд во Охрид.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-1760/1
13 март 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

927.

Врз основа на член 22-з став (4) од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 13.3.2018 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НЕПОСРЕДЕН КУПУВАЧ И ВРЕДНОСТ НА ОБЈЕКТИ

Член 1

Со оваа одлука како непосреден купувач за склучување на договор за купопродажба на недвижен имот во КО Косел во индустриска зона Косел се определува Друштвото за производство и трговија Костал Македонија ДООЕЛ Охрид кој како закупопримач склучил Договор за закуп ОДУ бр.545/16 од 7.12.2016 година за недвижен имот за кој согласно член 22-з став (1) од Законот за технолошки индустриски развојни зони до Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони поднел писмено барање за остварување на првенствено право на купување бр.03-2661 од 14.12.2017 година.

Член 2

Недвижностите кои се предмет на купување од член 1 на оваа одлука се следните:

- зграда/друг објект број 1, влез 1 кат ПР бр.1, лоциран на катастарска парцела КП бр.821, дел 2, на место викано „Амбарджица“, намена на зграда и други објекти Г2-5, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП со внатрешна површина од 8721 м2,

- зграда/друг објект број 1, влез 2 кат К бр.1, лоциран на катастарска парцела КП бр.821, дел 2 на место викано „Амбарджица“, намена на зграда и други објекти Г2-5, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП со внатрешна површина од 705 м2,

- зграда/друг објект број 1, влез 2 кат ПР бр.1, лоциран на катастарска парцела КП бр.821, дел 2 на место викано „Амбарджица“, намена на зграда и други објекти Г2-5, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП со внатрешна површина од 582 м2,

- зграда/друг објект број 1, влез 3 кат К бр.1, лоциран на катастарска парцела КП бр.821, дел 2 на место викано „Амбарджица“, намена на зграда и други објекти Г2-5, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП со внатрешна површина од 651 м2,

- зграда/друг објект број 1, влез 3 кат ПР бр.1, лоциран на катастарска парцела КП бр.821, дел 2 на место викано „Амбарджица“, намена на зграда и други објекти Г2-5, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП со внатрешна површина од 18 м2,

- зграда/друг објект број 1, влез 3 кат ПР бр.1, лоциран на катастарска парцела КП бр.821, дел 2 на место викано „Амбарджица“, намена на зграда и други објекти Г2-5, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП со внатрешна површина од 739 м2,

сите запишани во Имотен лист бр.1101 во КО Косел, сопственост на Република Македонија.

- зграда/друг објект број 32, влез 1 кат ПР бр.1, лоциран на катастарска парцела, КП бр.821, дел 2 на место викано „Амбарджица“, намена на зграда и други објекти Е-25, намена на посебен/заеднички дел од зграда П со внатрешна површина од 70 м2,

- зграда/друг објект број 34, влез 1 кат ПР бр.1 лоциран на катастарска парцела, КП бр.821, дел 2 на место викано „Амбарджица“, намена на зграда и други објекти Г2 - 1 намена на посебен/заеднички дел од зграда ДПД со внатрешна површина од 1844 м2,

- зграда/друг објект број 40, влез 1 кат ПР бр.1, лоциран на катастарска парцела, КП бр.821, дел 2 на место викано „Амбарджица“, намена на зграда и други објекти Г2-1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП со внатрешна површина од 421 м2

сите запишани во Имотен лист бр.1103 во КО Косел, и

- зграда/друг објект број 41, влез 1 кат ПР бр.1, лоциран на катастарска парцела КП бр.821, дел 2 на место викано „Амбарджица“, намена на зграда и други објекти Г2-1 намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП со внатрешна површина од 19 м2

- зграда/друг објект број 41, влез 1 кат ПР бр.1, лоциран на катастарска парцела КП бр.821, дел 2 на место викано „Амбарджица“, намена на зграда и други објекти Г2-1 намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП со внатрешна површина од 22 м2 и

- зграда/друг објект број 41, влез 1 кат ПР бр.1, лоциран на катастарска парцела КП бр.821, дел 2 на место викано „Амбарджица“, намена на зграда и други објекти Г2-1 намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП со внатрешна површина од 66 м2,

сите запишани во Имотен лист бр.1102 во КО Косел, сопственост на Република Македонија.

Член 3

Вредноста на недвижностите од член 2 на оваа одлука е утврдена почетна процена при издавање во закуп на недвижностите согласно наодот и мислењето на Бирото за судски вештачења Скопје број СВ 5 181-2016 од 2.11.2016 година и истата изнесува 127.222.454,50 денари.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-1788/1
13 март 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

928.

Врз основа на член 22-з став (4) од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 13.3.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НЕПОСРЕДЕН КУПУВАЧ
И ВРЕДНОСТ НА ОБЈЕКТИ

Член 1

Со оваа одлука како непосреден купувач за склучување на договор за купопродажба на недвижен имот во КО Косел во индустриска зона Косел се определува Друштвото за производство и трговија Костал Македонија ДООЕЛ Охрид кој како закупопримач склучил Договор за закуп ОДУ бр.565/15 од 17.11.2015 година и Анекс на договор за закуп ОДУ бр.80/16 од 25.2.2016 година за недвижен имот за кој согласно член 22-з став (1) од Законот за технолошки индустриски развојни зони до Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони поднел писмено барање за остварување на првенствено право на купување бр. 03-2661 од 14.12.2017 година.

Член 2

Недвижностите кои се предмет на купување од член 1 на оваа одлука се следните:

- зграда/друг објект бр. 8, влез 1, кат К1, лоциран на катастарска парцела КП бр.821, дел 2, на место викано „Амбарджица“, намена на зграда и други објекти Б1-17, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДПД, со внатрешна површина од 735 м2;

- зграда/друг објект бр. 8, влез 1, кат ПР, лоциран на катастарска парцела, КП бр. 821, дел 2, на место викано „Амбарджица“, намена на зграда и други објекти Б1-17, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДПД, со внатрешна површина од 4989 м2;

- зграда/друг објект бр. 8, влез 1, кат ПР, лоциран на катастарска парцела, КП бр. 821, дел 2, на место викано „Амбарджица“, намена на зграда и други објекти Б1-17, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДПД, со внатрешна површина од 13 м2,

сите запишани во Имотен лист бр.1076, во КО Косел, сопственост на Република Македонија.

Член 3

Вредноста на недвижностите од член 2 на оваа одлука е утврдена почетна процена при издавање во закуп на недвижностите согласно наодот и мислењето на Бирото за судски вештачења Скопје бр.СВ 5 252-2015 од 16.10.2015 година и истата изнесува 36.420.361,50 денари.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-1788/2
13 март 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

929.

Врз основа на член 47, став 2 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) и член 44 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.3.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА НА РИБИ ЗА ОРГАНИЗИ-
РАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ СО БР. 42-
8258/1 ОД 29.9.2014 ГОДИНА НА РИБОЛОВНИОТ
РЕВИР „ВАРДАР 3“

Член 1

Со оваа одлука еднострано се раскинува Договорот за давање концесија на риби за организирање на рекреативен риболов бр. 42-8258/1 од 29.9.2014 година на риболовниот ревер „Вардар 3“, склучен помеѓу Владата на Република Македонија како Концедент и Спортското риболовно друштво „Пена“ – Тетово, како Концесионер, поради тоа што концесионерот не ги спроведува мерките предвидени во риболовната основа, годишниот план и член 7 од Договорот за давање на концесија на риби за организирање на рекреативен риболов бр. 42-8258/1 од 29.9.2014 година.

Член 2

Против оваа одлука може да се покрене управен спор пред Управниот суд на Република Македонија, во рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-1880/1
13 март 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

930.

Врз основа на член 33 став (4) од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16 и 178/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.3.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА ДРЖАВ-
НИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ „ДОНЕ БОЖИНОВ“
- ПРОБИШТИП

Член 1

Со оваа одлука на Државниот студентски дом „Доне Божинов“ - Пробиштип му се доделуваат вкупно 230.000,00 денари, од Буџетот на Република Македонија за 2018 година, раздел 16001, програма 6, потпрограма 60, расходна ставка 464 – разни трансфери.

Член 2

Средствата од член 1 од оваа одлука се доделуваат за подмирување на трошоци за тековно работење во однос на режиски трошоци за потрошена електрична енергија и за потрошена вода и трошоци за комунална хигиена, а не можеле да се предвидат и планираат во буџетот на Државниот студентски дом „Доне Божинов“ – Пробиштип.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-2048/1
13 март 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

931.

Врз основа на член 38, став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.3.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА СО СРЕДНОТО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „КОЧО РАЦИН“ - СВЕТИ НИКОЛЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со Средното општинско училиште “Кочо Рацин” - Свети Николе на земјоделско земјиште со вкупна површина од 785203 м2 на КПбр.119, место викан Герен Трло, катастарска култура нива, катастарска класа 4, со површина од 173846 м2 и КПбр.128, место викано Герен Трло, катастарска култура нива, катастарска класа 4, со површина од 63933 м2, запишани во Имотен лист бр.8 за КО Пеширово; КПбр.190, место викано Пеширово, катастарска култура нива, катастарска класа 4, со површина од 29498м2, запишана во Имотен лист бр.48 за КО Пеширово; КПбр.189, место викано Герен трло, катастарска култура нива, катастарска класа 4, со површина од 19121 м2, запишана во Имотен лист бр.50 за КО Пеширово; КПбр.3578, место викано Аниште, катастарска култура нива, катастарска класа 5, со површина од 170022 м2, КПбр.3748, место викано Медово, катастарска култура нива, катастарска класа 4, со површина од 9009 м2, КПбр.7767, место викано Медово, катастарска култура нива, катастарска класа, 5, со површина од 32699 м2, КПбр.7767, место викано Медово, катастарска култура нива, катастарска класа 4, со пов-

ршина од 32699 м2, КПбр.7762, место викано Медово, катастарска култура нива, катастарска класа 4, со површина од 43736 м2, КПбр.7762, место викано Медово, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 21867 м2, КПбр.3750, место викано Медово, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 5998 м2, КПбр.7749, место викано Медово, катастарска култура нива, катастарска класа 4, со површина од 64691 м2, КПбр.3600/1, место викано Герен Трло, катастарска култура нива, катастарска класа 4, со површина од 109314 м2 и КПбр.3636, место викано Герен Трло, катастарска култура нива, катастарска класа 4, со површина од 8770 м2 запишани во Имотен лист бр.797 за КО Свети Николе.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-2191/1
13 март 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

932.

Врз основа на член 40-а став (12) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.3.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ЕКСПРЕСЕН ПАТ А3, ДЕЛНИЦА ШТИП-КОЧАНИ, ДЕЛ 1 ОД 0+000-КМ 14+300 НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КРУПИШТЕ“, ОПШТИНА КАРБИНЦИ

1. На Јавното претпријатие за државни патишта се доделува концесија за експлоатација за изградба на Експресен пат А3, делница Штип-Кочани, дел 1 од 0+000-км 14+300 на минералната сировина – песок и чакал на локалитетот „Крупиште“, Општина Карбинци, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7 602 764	4 635 521
T-2	7 602 471	4 635 546
T-3	7 602 624	4 635 943
T-4	7 602 746	4 636 054
T-5	7 602 898	4 635 925

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,132932 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука е до 30.6.2019 година.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-2455/1
13 март 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

933.

Врз основа на член 40-а став (12) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.3.2018 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ЕКСПРЕСЕН ПАТ АЗ, ДЕЛНИЦА ШТИП – КОЧАНИ, ДЕЛ 1 ОД КМ 0+000 – КМ 14+300 НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – БАЗАЛТ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЕЖЕВО БРДО“, ОПШТИНА КАРБИНЦИ

1. На Јавното претпријатие за државни патишта се доделува концесија за експлоатација за потребите за изградба на експресен пат АЗ, делница Штип – Кочани,

дел 1 од км 0+000 – км 14+300 на минерална сировина – базалт на локалитетот „Ежево брдо“, општина Карбинци, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7596250	4629155
T-2	7596389	4629219
T-3	7596477	4629565
T-4	7596602	4629541
T-5	7596595	4629334
T-6	7596679	4629103
T-7	7596552	4628987
T-8	7596250	4628958

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,147496 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука е до 1.3.2019 година.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-2468/1
13 март 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

934.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.3.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје му престанува користењето на движната ствар – патничко моторно возило марка Пежо 107, број на шасија VF3PNCFB4DR108754, број на мотор 7640030, година на производство 2014, сила на моторот 50 kw, работна зафатнина 998 и боја на каросерија бела/01, со регистарска ознака SK-1017-AL.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Министерството за труд и социјална политика.

Член 3

Директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје склучува договор со министерот за труд и социјална политика, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-2525/1
13 март 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

935.

Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.3.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје му престанува користењето на движната ствар – патничкото моторно возило марка Пежо 107, број на шасија VF3PNCFB4DR108969, тип на мотор 1KR, број на мотор 7640989, година на производство 2014, сила на моторот 50 kw, работна зафатнина 998 и боја на каросеријата бела/01 со регистарска ознака SK-5499-AG.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Министерството за труд и социјална политика.

Член 3

Директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје склучува договор со министерот за труд и социјална политика, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-2526/1
13 март 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

936.

Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.3.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНА УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за труд и социјална политика му престанува користењето на движната ствар – патничкото моторно возило марка Митсибуши Пажеро 2.8, број на шасија JMYHNV360HJ001042, тип на мотор CR9461, број на мотор CR9461, година на производство 1999, сила на моторот 71 kw, работна зафатнина 2835 и боја на каросеријата бела/01 со регистарска ознака SK-414-JA.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје.

Член 3

Министерот за труд и социјална политика склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-2527/1
13 март 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.**

937.

Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.3.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНА УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за труд и социјална политика му престанува користењето на движната ствар – патничкото моторно возило марка Тојота Рав, број на шасија JT172SC1100230542, број на мотор 3S2704152, година на производство 1999, сила на моторот 95 kw, работна зафатнина 1998 и боја на каросеријата металик сива 7E со регистарска ознака SK-4864-AC.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје.

Член 3

Министерот за труд и социјална политика склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-2529/1
13 март 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.**

938.

Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.3.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ – СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за труд и социјална политика му престанува користењето на движната ствар – патничкото моторно возило марка Сеат Ибица, број на шасија VSSZZZ6KZ-1RO57864, тип на мотор АКК, број на мотор 213794, година на производство 2000, сила на моторот 44 kw, работна зафатнина 1390 и боја на каросеријата металик темно сина/91 со регистарска ознака SK-594-SO.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната установа Завод за рехабилитација на деца и младинци – Скопје.

Член 3

Министерот за труд и социјална политика склучува договор со директорот на Јавната установа Завод за рехабилитација на деца и младинци – Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-2548/1
13 март 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.**

939.

Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.3.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ – СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за труд и социјална политика му престанува користењето на движната ствар – патничкото моторно возило марка Пежо 306 XRDT, број на шасија VF37EDHYE32540660, тип на мотор 10CULG, број на мотор 10CULG3010049, година на производство 1999, сила на моторот 66 kw, работна зафатнина 1905 и боја на каросеријата црвена/74 со регистарска ознака SK-964-KF.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната установа Завод за рехабилитација на деца и младинци – Скопје.

Член 3

Министерот за труд и социјална политика склучува договор со директорот на Јавната установа Завод за рехабилитација на деца и младинци – Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-2549/1
13 март 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.**

940.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.3.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г4-СТОВАРИШТА КО РАКОТИНЦИ ОПШТИНА СОПИШТЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г4-стоваришта КО Ракотинци, Општина Сопиште.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со површина од 18599 м² ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
728	Ракотинци	Рупи	овоштарник	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				18631м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-727/1
13 март 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.**

941.

Врз основа на член 15, став (21) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.3.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА

1. Со оваа одлука се одбива Иницијативата за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – песок и чакал на локалитетот „Клечовце 1“, Општина Куманово поднесена од Друштвото за производство, трговија и услуги „Дамјан 15 груп“ ДООЕЛ Марино, Илинден бр.24-2793/1 од 1.4.2016 година, бидејќи од Министерството за животна средина и просторно планирање – Управа за животна средина – Сектор за води е добиено негативно мислење бр.11-4204/5 од 3.8.2016 година, затоа што предметниот локалитет се наоѓа во граници на предложено подрачје за заштита „Зубовце“, и една од граничните линии на локалитетот го пресекува речното корито на река Пчиња.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8278/1-17
13 март 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.**

942.

Врз основа на член 43, став (14) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 13.3.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРАНСПОРТ, ПРОМЕТ И УСЛУГИ ЕУРО-БЕТОН ДООЕЛ ИЗВОЗ-УВОЗ С.ГРАД ДЕЛЧЕВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ДУНИТЕ“ С.ТРАБОТИВИШТЕ, ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

1. На Друштвото за производство, транспорт, промет и услуги Еуро-бетон ДООЕЛ извоз-увоз с.Град Делчево се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – песок и чакал на локалитетот „Дуните“ с.Трабовитиште, Општина Делчево, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7650729	4639525
T-2	7650757	4639529
T-3	7650776	4639526
T-4	7650774	4639481
T-5	7650766	4639424
T-6	7650780	4639421
T-7	7650776	4639411
T-8	7650774	4639399
T-9	7650770	4639400
T-10	7650754	4639401
T-11	7650738	4639402

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0.004991 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8291/1-17
13 март 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

943.

Врз основа на член 42 став (16) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.3.2018 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МИНЕРАЛНА ВОДА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ Л&Л ЦОМПАНИ ДОО ГОСТИВАР НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С.РЕЧАНЕ“, ОПШТИНА ГОСТИВАР

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги Л&Л ЦОМПАНИ ДОО Гостивар се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – минерална вода на локалитетот „с.Речане“, Општина Гостивар, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7486032	4622647
T-2	7486012	4622657
T-3	7485996	4622660
T-4	7485964	4622671
T-5	7485955	4622677
T-6	7485941	4622690
T-7	7485935	4622700
T-8	7485933	4622713
T-9	7485944	4622726
T-10	7485957	4622734
T-11	7485971	4622739
T-12	7486003	4622748
T-13	7486052	4622758
T-14	7486068	4622756
T-15	7486059	4622747
T-16	7486050	4622739
T-17	7486041	4622729
T-18	7486026	4622709
T-19	7486021	4622691
T-20	7486021	4622676
T-21	7486025	4622665
T-22	7486029	4622656

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0.007364 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8294/1-17
13 март 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.**

944.

Врз основа на член 42 став (16) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.3.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПОДЗЕМНА ВОДА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТРГОВИЈА НА ДРУГА ФЛАШИРАНА ВОДА ОД ИЗВОРИ МЛ-ГАРИ ДОО ЕКСПОРТ-ИМПОРТ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЗВИНЧИЦА“ С.ГАРИ, ОПШТИНА ДЕБАР

1. На Друштвото за производство и трговија на друга флаширана вода од извори МЛ-Гари ДОО експорт-импорт Скопје се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – подземна вода на локалитетот „Звинчица“ с.Гари, Општина Дебар, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7472788	4597692
T-2	7472822	4597776
T-3	7472844	4597770
T-4	7472861	4597764
T-5	7472874	4597759
T-6	7472884	4597753
T-7	7472891	4597748
T-8	7472903	4597739
T-9	7472913	4597730
T-10	7472921	4597721
T-11	7472930	4597711

T-12	7472939	4597701
T-13	7472945	4597692
T-14	7472952	4597679
T-15	7472953	4597677
T-16	7472958	4597663
T-17	7472961	4597651
T-18	7472965	4597630
T-19	7472969	4597609
T-20	7472975	4597589
T-21	7472968	4597585
T-22	7472959	4597607
T-23	7472887	4597566

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0.022222 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8297/1-17
13 март 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.**

945.

Врз основа на член 20 став (2) од Законот за националната инфраструктура на просторните податоци на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/14 и 106/16) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.3.2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ
НА НАЦИОНАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
НА ПРОСТОРНИ ПОДАТОЦИ

1. За членови на Советот на Националната инфраструктура на просторни податоци се именуваат:

1. м-р Миљазим Мустафа, државен советник во Министерството за правда,

2. Аленка Ѓорѓиева, раководител на сектор во Министерството за одбрана,

3. Јане Стојанов, началник на сектор во Министерството за внатрешни работи,

4. Ејуп Љатиџи, раководител на сектор во Министерството за економија,

5. Кирил Георгиевски, раководител на сектор во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство,

6. Насер Муареми, помошник раководител на сектор во Министерството за локална самоуправа,

7. Елеонора Петрова, в.д. директор на Управата за заштита на културното наследство - Министерство за култура,

8. Маја Лазаревска, раководител на сектор во Министерството за транспорт и врски,

9. Неби Реџеџи, помошник раководител на сектор во Министерството за животна средина и просторно планирање,

10. Димитар Буковалов, раководител на сектор во Министерството за информатичко општество и администрација,

11. Хајрие Елези-Велиу, државен советник во Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор,

12. Горан Киранџиски, раководител на одделение во Државниот завод за статистика,

13. д-р Лидија Трпеноска-Симоновиќ, советник координатор во Агенцијата за планирање на просторот,

14. Марија Бошковска Јанковски, в.д. директор на Централниот регистар на Република Македонија,

15. д-р Стевко Стефаноски, раководител на сектор во Центарот за управување со кризи,

16. Никола Гацовски, раководител на сектор во град Скопје,

17. Љупка Илиевска Самарџиска, виш советник во Стопанската комора на Македонија,

18. Александар Зарков, извршен директор на Сојузот на стопански комори на Македонија и

19. Науаф Баара, в.д. директор на Геолошкиот завод на Република Македонија,

2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението за именување членови на Советот на Националната инфраструктура на просторни податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 144/14 и 177/16).

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-1552/1
13 март 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

946.

Врз основа на член 26 став (5) од Законот за железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13, 42/14, 130/14, 152/15, 31/16 и 178/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.3.2018 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА
ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 2018 ГОДИНА

1. Во Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.21/18), во точката 2, потточка 6 зборовите „1000 литри“ се заменуваат со зборовите „10 000 литри“.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-1734/1
13 март 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

947.

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15, 30/16 и 163/17), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.3.2018 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА ПЕРСОНАЛНА АСИСТЕНЦИЈА НА ЛИЦА СО
ПОПРЕЧЕНОСТ ЗА 2018 ГОДИНА

I. Општа одредба

Со оваа програма се утврдуваат корисниците, мерките, носителите, извршителите и обезбедените средства за персоналната асистенција на лица со попреченост со цел да се придонесе за нивното независно и самостојно живеење, активно и рамноправно учество во заедницата и во општеството во целина, односно ќе им се помогне на лицата со попреченост во извршувањето на секојдневните лични и домашни активности, за учество во образованието и на пазарот на трудот и други активности, кои лице без попреченост вообичаено би ги извршило без поддршка.

II. Корисници

Корисници на оваа програма се лица со потешка или најтешка телесна попреченост и потполно слепи лица, кои:

1) се државјани на Република Македонија со постојано живеалиште или престојувалиште во државата;

2) се на возраст од 18 до 64 години;

3) поради попреченоста не можат да ги извршуваат или имаат потешкотии во извршувањето на секојдневните активности поврзани со независен личен и семеен живот и активно вклучување во општеството, образовниот процес или на пазарот на трудот;

4) живеат или сакаат да живеат во независно или заедничко домаќинство надвор од институциите за целодневна институционална заштита;

5) имаат способност самостојно да донесуваат одлуки за идентификација и за задоволување на потребите и за давање насоки за активностите на персоналниот асистент и

6) имаат потреба од асистенција во извршувањето на секојдневните активности во времетраење од најмалку 20 часа неделно.

III. Мерки

Корисникот ја користи услугата персонална асистенција најмногу во времетраење до 80 работни часови месечно. Временскиот распоред на користење на услугата во текот на месецот се одредува од корисникот, во договор со персоналниот асистент и центарот за социјална работа.

Надоместокот за услугата персонална асистенција ќе се исплаќа на месечна основа.

Висината на надоместокот за давање на услугата персонална асистенција ќе зависи од бројот на часови на асистенција, при што цената за еден час изнесува 200 денари.

Патните трошоци за персоналните асистенти ќе бидат надоместени преку обезбедување на средства за набавка на месечен билет за јавен градски превоз или средства во висина на месечен билет за јавен превоз од најблиската општина во општините каде не постои јавен превоз.

Исплатата на средствата ќе се врши врз основа на месечен извештај во кој ќе бидат пресметани и вкупниот број на часови испорачана асистенција по корисник, кој здружението го доставува до Центарот за социјална работа, најдоцна до 5-ти во месецот за претходниот месец за секој корисник поединечно. Исплатата на средствата ќе биде извршена најдоцна до крајот на месецот за претходниот месец.

ОПИС НА МЕРКАТА

1. Начин на користење на услугата за персонална асистенција

Услугата персонална асистенција може да биде обезбедена во домот, работното место, заедницата во која живее корисникот, или во институција каде што корисникот се стекнува со високо или неформално образование или каде што добива професионална рехабилитација.

Персоналната асистенција се обезбедува на начин на кој на корисникот совесно, професионално и со почитување на неговата личност и достоинство му се обезбедува:

- да се оспособи за вклучување во социјалната средина преку соодветна поддршка;
- да има одговорност и контрола над својот живот;
- да има право да направи избор како ќе живее во својата заедница;
- да има исти можности како и другите луѓе и
- да има еднакво право за учество и придонес во економскиот и социјалниот живот во општеството.

Услугата персонална асистенција опфаќа:

а) помагање, помош и поддршка во домот на корисникот;

б) помош и поддршка на работното место, во високообразовниот процес, во неформалното образование или во професионалната рехабилитација;

в) помош и поддршка во заедницата.

За обезбедување на услугата персоналниот асистент поседува сертификат за завршена обука за стекнување со вештини, верифицирана од ЈУ Центар за образование на возрасни.

2. Остварување на услугата

Корисниците може да поднесат барање за обезбедување на услугата за персонална асистенција од 1 април 2018 година до 31 декември 2018 година, до месно надлежниот центар за социјална работа, според местото на живеење на корисникот.

Кон барањето корисниците доставуваат наод и мислење за видот и степенот на попреченоста.

Од страна на центарот за социјална работа се утврдува бројот на часови за персонална асистенција и давателот на услугата во договор со корисникот на услугата.

IV. Носители

Носител на оваа програма е Министерството за труд и социјална политика.

Министерството за труд и социјална политика го следи извршувањето на програмата за спроведувањето на услугата персонална асистенција во 2018 година, заради планирање на проширување на опфатот и достапноста на услугата во наредниот период.

V. Извршители

Извршители на оваа програма се ЈУ Центри за социјална работа во Битола, Струга, Куманово, Неготино, Гостивар, Струмица и градот Скопје, Заводот за социјални дејности и здруженијата кои имаат добиено согласност од министерот за труд и социјална политика за давање услуги од социјалната заштита.

Од страна на Заводот за социјални дејности на секои шест месеци до Министерството за труд и социјална политика се доставуваат извештаи од извршената евалуација на давањето на услугата од страна на давателите на услугата.

VI. Начин на исплата на средствата

Министерството за труд и социјална политика месечно ги распределува средствата до центрите за социјална работа согласно месечните извештаи за реализација на услугата персонална асистенција, а центарот за социјална работа врши исплата до давателот на услугата.

VII. Обезбедени средства

Средствата за реализација на оваа програмата се обезбедени од Буџетот на Министерството за труд и социјална политика за 2018 година во износ од 17.500.000 денари, на Раздел 15001, Потпрограма 50, ставка 463.

VIII. Завршна одредба

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-3027/2
13 март 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

948.

Врз основа на член 42 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 196/17) и член 150-г став (1) од Законот за здравствена-та заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.3.2018 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-
РАМАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА НА ЛЕКАРИ И МЕ-
ДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ И ЗА КОФИНАНСИРАЊЕ
НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА, ОДНОСНО СУСПЕЦИ-
ЈАЛИЗАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ
И ЗДРАВСТВЕНИТЕ СОРАБОТНИЦИ ВРАБОТЕ-
НИ ВО ПРИВАТНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ,
ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА И НЕВРАБОТЕНИ ЗА
2018 ГОДИНА**

1. Во Програмата за едукација на лекари и медицински персонал и за кофинансирање на специјализација, односно супспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/18), во делот „2. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА“, во ставот 1 по алинејата 7 се додава нова алинеја 8, која гласи:

„- трошоци за ангажирање на квартално ниво на најмногу двајца странски доктори од областа на ортопедија, трауматологија и невромониторинг за надоместок за едукации/практична работа/тренинзи/обука, кои ќе се исплаќаат квартално по доставена фактура, извештаи и изјава за спроведени едукации/практична работа/тренинзи/обука од страна на ЈЗУ Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедија, анестезија, релаксација, интензивни лекување и ургентен центар-Скопје, до Министерството за здравство, во вкупен годишен износ до 1.600.000,00 денари;“

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„За спроведување на оваа програма се грижи Министерството за здравство.“

Ставот 2 станува став 3.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-3083/1
13 март 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**

949.

Врз основа на член 53 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17 и 21/18), министерот за труд и социјална политика, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ, КРИ-
ТЕРИУМИТЕ И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ
НА ПРАВОТО НА ПАРТИЦИПАЦИЈА ВО ТРО-
ШОЦИТЕ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТАНИЕ,
ОДМОР И РЕКРЕАЦИЈА НА ДЕЦА ВО ЈАВНИТЕ
УСТАНОВИ ЗА ДЕЦА**

Член 1

Во Правилникот за поблиските услови, критериумите и начинот на остварување на правото на партиципација во трошоците за згрижување, воспитание, одмор и рекреација на деца во јавните установи за деца („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/14), во член 3 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Правото на партиципација во јавна установа за деца - детска градинка се остварува за дете од семејство на самохран родител (ако еден од родителите е починат или не е познат или му е одземено родителското право или ако од други причини едниот родител е спречен да го врши родителското право), со плата и други месечни приходи во износ до минималната плата утврдена со закон.“

Во ставот (2), кој станува став (3), во воведната реченица по зборот „партиципација“ се додаваат зборовите „од став (1) на овој член“.

Алинејата 2 се менува и гласи:

„- фотокопија од извод на матичната книга на родени на детето (оригиналот се доставува на увид);“

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) Подносителот на барање - родител за остварување на правото на партиципација од став (2) на овој член, приложува:

- лична карта на подносителот на барањето на увид,

- фотокопија од извод на матична книга на родени на детето (оригиналот се доставува на увид),

- фотокопија од извод на матична книга на родени на родителот подносител на барање не постар од шест месеци - за разведен брак /вдовец-вдовица (оригиналот се доставува на увид),

- доказ дека едниот родител е починат, фотокопија од извод на матична книга на умрени (оригиналот се доставува на увид) - за вдовец-вдовица,

- доказ од надлежен суд дека на другиот родител му е одземено родителското право,

- доказ за исплатена нето плата на родителот во последните три месеци пред поднесување на барањето-од работодавецот,

- за родител корисник на пензија, доказ за пензија (решение од Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија),

- за родител корисник на паричен надоместок за невработени лица (доказ од Агенција за вработување на Република Македонија),

- за родител корисник на постојана парична помош (решение од надлежниот центар за социјални работи),

- за родител корисник на социјална парична помош (решение од надлежниот центар за социјални работи),

- за родител корисник на стипендија (доказ за примена стипендија во последните три месеци пред поднесување на барањето),

- за родител корисник на алиментација (доказ за примена алиментација во последните три месеци пред поднесување на барањето),

- доказ за остварени приходи на родителот во претходната година од Управата за јавни приходи.“

Член 2

Во членот 4 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Висината на партиципацијата од член 3 став (2) од овој правилник, се утврдува само за вкупниот број на денови на детето поминати во установата, согласно евиденцијата од книгата за присуство на деца и изнесува 100% од цената на услугата по дете што ја плаќа родителот.“

Член 3

Во членот 7 пред зборот „Правото“ се додава бројот, (1) “; а по зборот „деца“ се додаваат зборовите „од член 3 став (1) од овој правилник“.

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Правото на партиципација за дете кое е згрижено во јавна установа за деца од членот 3 став (2) од овој правилник, се остварува се додека се исполнети условите од членот 3 став (2) од овој правилник, за што родителот најдоцна 15 дена пред истекот на периодот од шест месеци треба да достави ново барање за продолжување на правото со документацијата од член 3 став (4) од овој правилник, во прилог.“

Член 4

Во членот 8 во ставот (2) по зборот „партиципација“ се додаваат зборовите „од член 3 став (1) од овој правилник“, а по зборовите „член 7“ се додаваат зборовите „став (1)“.

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Ако настане промена во условите кои биле основ за остварување на правото на партиципација од член 3 став (2) од овој правилник, родителот треба писмено најдоцна 15 дена од денот на настанување на промената да ја извести јавната установа за деца-детска градинка, а правото ќе престане од денот на настанување на промената.“

Член 5

Во член 9 во ставот (1) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите „од член 3 став (1) од овој правилник.“

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Од страна на јавната установа за деца - детска градинка најдоцна до 5-ти во месецот до основачот-општината се доставува извештај за оствареното право на партиципација од член 3 став (2) од овој правилник за претходниот месец со податоци за вкупниот број на деца заради кои е остварено правото на партиципација за обезбедување на потребните средства“.

Ставот (2) станува став (3).

Во ставот (3) кој станува став (4), зборовите „став (2)“ се заменуваат со зборовите „став (3)“.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-3860/1
19 март 2018 година
Скопје

Министер,
Мила Царовска, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

950.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 24/11, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 171/17), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 45/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16 и 189/16), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/209, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09, 52/11 и 51/14), на седницата одржана на 19.03.2018 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	29,065
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	30,560
б) Дизел гориво		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	29,217
в) Масло за горење		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	28,623
г) Мазут		ден/кг
- М-1 НС	до	22,130

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	65,50
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	67,50
б) Дизел гориво		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	57,50
в) Масло за горење		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	46,00
г) Мазут		ден/кг
- М-1 НС	до	27,636

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката "Г" и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	65,00	64,50	64,00
ЕУРОСУПЕР БС - 98	67,00	66,50	66,00
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	57,00	56,50	56,00
Е.Л-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	45,50	45,00	44,50

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	0,080
б) Дизел гориво		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	0,030
в) Масло за горење		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	0,040
г) Мазут		ден/кг
- М-1 НС	до	0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	0,890
б) Дизел гориво		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	0,300
в) Масло за горење		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	0,300
г) Мазут		ден/кг
- М-1 НС	до	0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	21,773
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	21,973
б) Дизел гориво		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	15,482
в) Масло за горење		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	6,320
г) Мазут		ден/кг
- М-1 НС	до	0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 20.03.2018 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-645/1
19 март 2018 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.



Службен весник

на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2018048